

# Суржден весник

## на Република Македонија

Број 20

30 јануари 2019, среда

година LXXV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

Стр.	Стр.			
304.	<b>Закон</b> за дополнување на Законот за ученичкиот стандард.....	312.	<b>Одлука</b> за дополнување на Одлука-та за утврдување на референтни це-ни за пакетите на завршени епизо-ди на лекување за специјалистичко - консултативна здравствена зашти-та - амбулантски.....	18
305.	<b>Закон</b> за изменување и дополнува-ње на Законот за студентскиот стандард.....	2		
306.	<b>Закон</b> за изменување и дополнува-ње на Законот за заштита на кул-турното наследство (*). ....	3	<b>Одлука</b> за дополнување на Одлука-та за утврдување на референтни це-ни во специјалистичко - консултативна здравствена заштита.....	18
307.	<b>Закон</b> за изменување и дополнува-ње на Законот за заштита на потро-шувачите при договори за потро-шувачки кредити.....	10	<b>Одлука</b> за изменување и дополнува-ње на Одлуката за утврдување на референтни цени за болничката здравствена заштита за акутни слу-чаи.....	19
308.	<b>Закон</b> за изменување и дополнува-ње на Законот за здравствената заштита.....	11	<b>Исправка</b> на Правилникот за изме-нување и дополнување на Правил-никот за индикациите за остварува-ње на правото на ортопедски и дру-ги помагала.....	19
309.	<b>Решение</b> за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи.....	16		
310.	<b>Одлука</b> за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно об-винителство Прилеп.....	17	<b>Огласен дел</b> .....	1-28
311.	<b>Решение</b> за продолжување на важ-носта на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енер-гија произведена од обновливи из-вори на енергија.....	17		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**304.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за ученичкиот стандард,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јануари 2019 година.

Бр. 08-649/1  
28 јануари 2019 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Џафери**, с.р.

ЗАКОН  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧКИОТ  
СТАНДАРД

## Член 1

Во Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2005, 117/2008, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 64/18), во членот 74 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

„Министерството може да додели средства на јавните ученички домови, односно на јавните средни училишта во чиј состав има ученички дом, за трошоците за тековно работење во однос на режии за греене, електрична енергија, потрошена вода и слично, за потребите на ученичкиот дом, доколку настанат непредвидливи ситуации кои ги зголемиле трошоците, а не можеле да се предвидат и планираат во нивните буџети, по поднесено писмено барање со обраќање од јавниот ученички дом, односно од јавното средно училиште во чиј состав има ученички дом до Министерството и по претходна согласност од Министерството за финансии.“

Средствата од ставот 2 на овој член се доделуваат по претходно донесена одлука од Владата.“

## Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J  
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR STANDARDIN E  
NXËNËSVE

## Neni 1

Нë Ligjin për standardin e nxënësve ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë" numër 52/2005, 117/2008, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 64/18), në nenin 74 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3, si vijojnë:

„Ministria mund të ndajë mjete për konviktet publike të nxënësve, respektivisht për shkollat e mesme publike në përbërjen e të cilave ka konvikt për nxënës, për shpenzime për punë rrjedhëse lidhur me regjite për ngrohjen, energjinë

električne, konsumin e ujtit dhe ngashëm, për nevojat e konviktit të nxënësve, nëse ndodhin situata të paparashikueshme me të cilat rriten shpenzimet, ndërsa nuk kanë mundur të parashikohen dhe të planifikohen në buxhetet e tyre, pas kërkësës së parashtuar me shkrim me arsyetim nga konviktë publik i nxënësve, respektivisht nga shkolla e mesme publike në përbërje të së cilës ka konvikt për nxënës te Ministria dhe me pëlgim paraprak nga Ministria e Financave.

Mjetet nga paragrafi 2 i këtij nenini ndahen pas vendimit paraprak të miratuar nga Qeveria.“

## Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**305.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА  
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јануари 2019 година.

Бр. 08-650/1  
28 јануари 2019 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Џафери**, с.р.

ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

## Член 1

Во Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 и 64/18), во членот 49 став (4) по алинејата 2 се додаваат две нови алинеи 3 и 4, кои гласат:

„- потврда дека кандидатот-студент е запишан на студиски програми на високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование,

- потврда дека кандидатот-студент бил корисник на стипендија за талентирани ученици од Министерството за образование и наука.“.

Ставот (10) се менува и гласи:

„Од вкупниот број на стипендији од ставот (1) на овој член, 49% се за студенти од социјалните категории, 30% се за студенти кои постигнале особен успех во учењето, 20% се за студенти кои се запишани на студиски програми од научните подрачја на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и/или медицинските науки и 1% се за студенти кои се запишани на студиски програми на високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование.“.

## Член 2

Постапките за доделување на стипендии на студен-тите започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со одредбите од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 15/13, 30/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 и 64/18).

## Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I GJ

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  
PËR STANDARDIN E STUDENTËVE**

## Neni 1

Нë Ligjin për standardin e studentëve ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë" numër 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 dhe 64/18), në nenin 49 paragrafi (4) pas alinesë 2 shtohen dy aline të reja 3 dhe 4, si vijonë:

" - vërtetim se kandidati-student është i regjistruar në programe studimore në institucione të arsimit të lartë për arsimimin e kuadrit mësimor në edukimin parashkollar, arsimin fillor dhe të mesëm,

- vërtetim se kandidati -student ka qenë shfrytëzues i bursës për nxënës të talentuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës".

Paragrafi (10) ndryshohet si vijon:

"Nga numri i përgjithshëm i bursave nga paragrafi (1) të këtij neni, 49% janë për studentë të kategorive sociale, 30% janë për studentë të cilët kanë arritur sukses të veçantë në mësim, 20% janë për studentë të cilët janë regjistruar në programe studimore nga sfera shkencore në shkenca matematiko-natyrore, tekniko-teknologjike, bioteknike dhe/ose të mjekësisë dhe 1% janë për studentë të cilët janë të regjistruar në programe studimore në institucione të arsimit të lartë për arsimimin e kuadrit mësimor në edukimin parashkollar, arsimin fillor dhe të mesëm".

## Neni 2

Procedurat për ndarjen e bursave të studentëve të filluara para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me dispozitat e Ligjit për standardin e studentëve ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë" numër 15/13, 30/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 dhe 64/18).

## Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrta e Republikës së Maqedonisë".

**306.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (\*)**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство (\*), што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јануари 2019 година.

Бр. 08-648/1  
28 јануари 2019 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Џафери**, с.р.

## ЗА КО Н

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (\*)**

## Член 1

Во Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2004, 71/2004, 115/2007, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16 и 11/18), во членот 11 точка 18-а зборот „установа“ се заменува со зборот „институција“.

По точката 40 се додаваат три нови точки 41, 42 и 43, кои гласат:

„41. „Предмет од областа на културата“ е предмет којшто, пред или по неговото незаконско изнесување, е класифициран или дефиниран како дел од националното богатство со уметничка, историска, археолошка или друга културна или научна вредност (во натамошниот текст: националното богатство), во смисла на овој закон и ратификуван меѓународен договор.

42. „Незаконски изнесен предмет од областа на културата“ е предмет којшто:

- од територијата на Република Македонија е изнесен спротивно на овој закон и ратификуваните меѓународни договори или не е вратен до истекот на определениот рок за изнесување во странство од членот 96 став (5) од овој закон,

- се наоѓа на територијата на Република Македонија, а од територијата на друга држава е незаконски изнесен.

43. „Враќање на незаконски изнесен предмет од областа на културата“ е физичко враќање на предметот од областа на културата на територијата на државата од која незаконски е изнесен.“

(\*) Со овој закон се врши усогласување со Директивата 2014/60/EU на Европскиот парламент и на Советот од 15 мај 2014 година за враќање на предмети од областа на културата незаконски одземени од територијата на земја-членка и за изменување на Регулативата (ЕУ) бр.1024/2012 (преработен текст), CELEX бр. 32014L0060

**Член 2**

Членот 32-а се менува и гласи:

„Национално богатство во смисла на овој закон, се добра, односно предмети од областа на културата кои припаѓаат на некој од видовите движно културно наследство од членовите 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 од овој закон, доколку:

1. се прогласени за културно наследство од особено значење или за значајно културно наследство;

2. се запишани во инвентарната книга како дел од јавна збирка (колекција) со која управува јавна музејска, библиотечна или кинотечна установа или Архивот;

3. претставуваат дел од опрема на заштитени верски објекти или заштитена сакрална збирка на одредена верска заедница;

4. се утврди дека имаат археолошка, историска, уметничка или друга културна или научна вредност за Република Македонија и чија заштита е востановена согласно со членот 42-а од овој закон, со решение за утврдување национално богатство, поради тоа што се:

- дело на уметник, дизајнер или создавач кој е значаен за одредена област од културата во Република Македонија,

- производ на домашна креативност, односно значење,

- карактеристични од аспект на националното културно наследство,

- поврзани со личност, појава или настан значаен за националната историја на Република Македонија и на заедниците во Република Македонија,

- поврзани со споменик, споменичка целина, културен предел или друга значајна културна средина или фолклорни добра или

- ретки, загрозени или ќе станат ретки на територијата на Република Македонија.“.

**Член 3**

Во членот 42-а став (1) зборовите: „32-а став (2) точка 4 на овој закон, за антиквитети и други предмети на колекции“ се заменуваат со зборовите: „32-а точка 4 од овој закон за добра, односно други предмети на колекции“.

Во алинејата 2 зборот „однесени“ се заменува со зборот „изнесени“, а зборовите: „реституција, односно“ се бришат.

**Член 4**

Во членот 97 став (3) точка 2 зборовите: „на реституционо барање“ се заменуваат со зборовите: „за кој е поведена постапка за враќање“.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Антиквитети, добра, односно предмети од членот 32-а точка 4 од овој закон и уметнички и други предмети на колекции што немаат статус на заштитени добра според одредбите на овој закон, чиј извоз не е под режим на слободен извоз во смисла на прописите за надворешно-трговско работење, може да се извезуваат врз основа на уверение што го издава Управата, по претходно прибавено мислење од надлежната јавна установа за заштита.“.

**Член 5**

Насловот на членот 100 и членот 100 се менуваат и гласат:

„Враќање на незаконски изнесени предмети од областа на културата

**Член 100**

(1) Во постапка и под услови утврдени со овој закон и ратификуваните меѓународни договори може да се бара враќање на предмет од областа на културата кој бил незаконски изнесен:

- од територијата на Република Македонија, а се наоѓа на територијата на друга држава,

- од територијата на друга држава, доколку се наоѓа на територијата на Република Македонија.

(2) Враќање на предмет од областа на културата може да бара државата од чијашто територија предметот незаконски е изнесен (во натамошниот текст: држава барател).

(3) Враќање на предмет од областа на културата може да се бара од државата на чија територија се наоѓа незаконски изнесениот предмет (во натамошниот текст: држава од која се бара).“.

**Член 6**

Насловот на членот 100-а и членот 100-а се менуваат и гласат:

„Централен орган за координација на враќањето на незаконски изнесени предмети од областа на културата

**Член 100-а**

(1) Министерството за култура се определува како централен орган за координација на враќањето на предмети од областа на културата кои се незаконски изнесени од териториите на други држави, а се наоѓаат на територијата на Република Македонија и за предмети од областа на културата кои се незаконски изнесени од територијата на Република Македонија, а се наоѓаат на територијата на друга држава.

(2) Во постапките за враќање на предмети од областа на културата кои се незаконски изнесени од териториите на други држави, а се наоѓаат на територијата на Република Македонија, Министерството за култура е должно да:

1. соработува со надлежните централни органи за координација на враќањето на предмети од областа на културата кои се незаконски изнесени од териториите на другите држави (во натамошниот текст: централниот орган за координација);

2. по барање на држава барател, која до Република Македонија доставила барање за враќање на предмет од областа на културата кој незаконски бил изнесен од нејзината територија, преземе активности за пронаоѓање на предметот и за утврдување на идентитетот на лицето кое го поседува бараниот предмет од областа на културата. Министерството за култура, ќе постапи по барањето на државата барател, доколку барањето ги

содржи сите потребни податоци за утврдување на точното или за претпоставеното место на кое се наоѓа предметот од областа на културата за кој се бара враќање;

3. ги извести централните органи за координација на другите држави дека на територијата на Република Македонија е пронајден предмет од областа на културата за кој постои основано сомнение дека е незаконски изнесен од територијата на другата држава;

4. им овозможи на надлежните органи на државата барател во рок од шест месеци од денот на доставувањето на известувањето од точката 3 на овој став да проверат дали предметот за кој станува збор е предмет од областа на културата. Доколку проверката не се изврши во рок од шест месеци, одредбите од точките 5 и 6 на овој став не се применуваат;

5. ги преземе потребните мерки за физичка заштита на баарниот предмет од областа на културата во соработка со државата барател;

6. преземе мерки за спречување на дејства кои ќе ја оневозможат постапката за враќање на баарниот предмет од областа на културата;

7. посредува меѓу државата барател и лицето кое го поседува предметот од областа на културата, вклучувајќи и посредување при олеснување на спроведувањето на арбитражната постапка согласно со законодавството на Република Македонија, доколку државата барател и лицето кое го поседува предметот од областа на културата дадат формално одобрение за таквото посредување;

8. веднаш по приемот на баарњето од точката 2 на овој став, односно по приемот на известувањето дека е започната постапка за враќање на незаконски изнесен предмет од областа на културата, ги извести централните органи за координација на другите држави дека во Република Македонија е започната постапка за враќање на предмет од областа на културата кој е незаконски изнесен од територијата на друга држава.

(3) Во постапките за враќање на предметите од областа на културата кои се незаконски изнесени од територијата на Република Македонија, а се наоѓаат на териториите на други држави, како и за реституција на дисперзираното културно наследство во странство по други основи, Министерството за култура:

1. презема активности за комплетирање на податоците и документацијата за незаконски изнесените предмети од областа на културата и дисперзираното културно наследство во странство врз други основи, кои можат да бидат предмет на враќање, односно реституција;

2. оформува досиеја за незаконски изнесените предмети од областа на културата и другите добра што се дел од дисперзираното културно наследство во странство;

3. соработува со другите државни органи во Република Македонија надлежни за поднесување реституциони баарња или баарње за враќање на незаконски изнесени предмети од областа на културата, односно тужби до надлежните судови на други држави;

4. остварува соработка со централните органи за координација во други држави, особено во поглед на вршењето на проверката и преземањето на потребните мерки за физичка заштита на баарниот предмет, кога тие постапуваат согласно со одредбите од ставот (2) точки 4 и 5 на овој член;

5. презема други дејства како централен орган за координација на враќањето на незаконски изнесени предмети од областа на културата и реституција на дисперзираното културно наследство по други основи, согласно со овој закон и ратификуваните меѓународни договори.

(4) При соработката со централните органи за координација на другите држави, Министерството за култура преку достапните електронски бази на податоци за незаконски изнесени предмети од областа на културата разменува информации по електронски пат, согласно со прописите од областа на заштитата на личните податоци.”.

### Член 7

Насловот на членот 100-б и членот 100-б се менуваат и гласат:

„Начин на поведување постапка

### Член 100-б

(1) Постапка за враќање на предмет од областа на културата кој е незаконски изнесен од територија на друга држава, а се наоѓа на територијата на Република Македонија се поведува непосредно со тужба пред надлежниот суд во Република Македонија.

(2) Во прилог на тужбата од ставот (1) на овој член се доставува:

(а) документ во кој се дадени детален опис и податоци за идентификација на предметот од областа на културата, врз чија основа се потврдува дека се работи за предмет од областа на културата кој има статус на национално богатство според прописите на државата барател;

(б) потврда од надлежните органи на државата барател дека предметот од областа на културата е незаконски изнесен од нејзината територија и

(в) доказ дека тужбата е поднесена во рокот од членот 100-г од овој закон.

(3) Постапката за враќање на предмет од областа на културата кој бил незаконски изнесен од територијата на Република Македонија, а се наоѓа на територија на друга држава ја поведува Државното правобранителство на Република Македонија непосредно со тужба пред надлежниот суд на државата на чија територија се наоѓа таквиот предмет од областа на културата.

(4) Министерот за култура донесува одлука за поведување постапка за враќање на предметот од областа на културата кој бил незаконски изнесен од територијата на Република Македонија и заедно со целокупната документација (досие) од ставот (2) на овој член ја доставува до Државното правобранителство на Република Македонија. Потврдата дека предметот е незаконски изнесен од територијата на Република Македонија, што е дел од документацијата (досието) за предметот, ја издава Управата за заштита на културното наследство.

(5) Тужбата од ставовите (1) и (3) на овој член се поднесува против лицето кое физички го поседува бараниот предмет од областа на културата за свои потреби (во натамошниот текст: поседувач) или во негово отсуство, против лицето кое физички го поседува таквиот предмет за трети лица (во натамошниот текст: друг имател).

(6) По исклучок на ставот (3) на овој член, за предмети од областа на културата кои се незаконски изнесени од територијата на Република Македонија и за добра кои се дел од дисперзирано културно наследство во странство по други основи, а се наоѓаат на територија на држава со која Република Македонија има склучено билатерален договор за реституција или кога тоа е предвидено со друг ратификуван меѓународен договор, постапката за реституција, односно враќање може да се поведе и по дипломатски пат преку Министерството за надворешни работи.

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член, во прилог на барањето за поведување на постапка за реституција, односно враќање се доставува и документацијата од ставот (2) на овој член.”.

#### Член 8

Насловот на членот 100-в и членот 100-в се менуваат и гласат:

#### „Ограничување за поведување постапка

#### Член 100-в

(1) Враќање на предмет од областа на културата кој бил незаконски изнесен од територија на Република Македонија на територија на држава-членка на Европската Унија и од територијата на држава-членка на Европската Унија на територија на Република Македонија, може да се бара само за предмет од областа на културата кој е незаконски изнесен на или по 1 јануари 1993 година.

(2) Постапка за враќање на предмет од областа на културата кој е незаконски изнесен не може да се поведе ако изнесувањето на предметот од областа на културата од територијата на државата барател веќе не е незаконско во времето кога е побарано враќање на предметот.“.

#### Член 9

По членот 100-в се додаваат три нови наслови и три нови члена 100-г, 100-д и 100-ѓ, кои гласат:

#### „Рокови за поведување постапка

#### Член 100-г

(1) Постапката за враќање на предмет од областа на културата кој е незаконски изнесен од територијата на Република Македонија, а се наоѓа на територијата на друга држава и за предмет од областа на културата кој е незаконски изнесен од територијата на друга држава, а се наоѓа на територијата на Република Македонија, може да се поведе во рок од три години сметано од денот кога надлежниот централен орган за координација на државата барател дознал за местото на кое се наоѓа

предметот од областа на културата и за идентитетот на лицето кое го поседува предметот, а најдоцна во рок од 30 години сметано од денот на незаконското изнесување од територијата на друга држава, односно во случај кога Република Македонија има склучено билатерален договор за реституција или кога тоа е предвидено со друг ратификуван меѓународен договор најдоцна во рок од 50 години сметано од денот на незаконското изнесување од територијата на друга држава.

(2) Во случај кога предметите се дел од јавни збирки (колекции) и дел од опрема на заштитени верски објекти или заштитени сакрални збирки на одредени верски заедници во државите каде тие се предмет на посебни постапки за заштита според националното законодавство, постапката за враќање може да се поведе во рок од 75 години, освен во државите каде што постапките не подлежат на временски рок или со билатерален договор е утврден рок подолг од 75 години.

#### Правичен надоместок

#### Член 100-д

(1) Во постапката за враќање на предмет од областа на културата кој е незаконски изнесен од територија на друга држава, а се наоѓа на територијата на Република Македонија се одлучува и за правичниот надоместок за лицето кое го поседува бараниот предмет, доколку лицето докаже дека при стекнување на предметот постапило со должностна грижа и внимание.

(2) За да се утврди дали лицето кое го поседува бараниот предмет постапило со должностна грижа и внимание, се земаат предвид сите околности на стекнувањето на предметот од областа на културата, а особено: документацијата за потеклото на предметот, одобренијата за извоз кои се бараат во согласност со законодавството на државата барател, платената цена за предметот, степенот на консултација на достапните регистри за украдени предмети од областа на културата и други соодветни информации кои на разумен начин може да ги добие, како и дали лицето презело други активности кои разумно лице би ги презело под слични околности.

(3) Во случај на донација или наследување, поседувачот нема да биде во пополовна положба од лицето од кое го стекнал бараниот предмет по пат на донација или наследување.

(4) Надоместокот од ставот (1) на овој член е на тavar на државата барател.

(5) Надоместокот од ставот (1) на овој член, се депонира во судот во Република Македонија и овој надоместок ќе му биде исплатен на лицето од ставот 1 на овој член во постапката кога од надлежниот централен орган за координација на државата барател судот ќе добие известување дека предметот од областа на културата е предаден на државата барател.

(6) Лицето од ставот (1) на овој член, во постапката за враќање на предмет од областа на културата кој е незаконски изнесен од територија на друга држава, а се наоѓа на територијата на Република Македонија е должно предметот од областа на културата да го предаде во рок од три дена од денот на депонирањето на износот за надоместокот од ставот (1) на овој член.

(7) Трошоците настанати за спроведување на пресудата за враќање на предметот од областа на културата кој бил незаконски изнесен од држава барател и трошоците за мерките од членот 100-а став (2) точка 5 од овој закон се на товар на државата барател.

#### Посебни одредби

##### Член 100-ѓ

(1) Правото на сопственост на предметот од областа на културата по неговото враќање во Република Македонија се регулира согласно со прописите за сопственост и други стварни права.

(2) Постапките за враќање на предмети од областа на културата кои се незаконски изнесени од територија на друга држава, а се наоѓаат на територијата на Република Македонија според одредбите од овој закон не влијаат врз граѓански или кривични постапки што може да се покренат од страна на заинтересираната држава или сопственикот, односно имателот на украдениот и/или незаконски изнесениот предмет од областа на културата.“.

##### Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### **L I GJ** **PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT** **PËR MBROJTJE TË TRASHËGIMISË** **KULTURORE (\*)**

##### Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje të trashëgimisë kulturore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 20/2004, 71/2004, 115/2007, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16 dhe 11/18), në nenin 11 në pikën 18-a fjala “enti” zëvendësohet me fjalën “institucioni”.

Pas pikës 40 shtohen tri pika të reja 41, 42 dhe 43, si vijojnë:

“41. “Send nga sfera e kulturës” është sendi i cili, para ose pas nxjerries së tij të paligjshme, është klasifikuar ose definuar si pjesë e pasurisë nacionale me vlerë artistike, historike, arkeologjike ose vlerë tjetër kulturore ose shkencore (në tekstin e mëtejshmë: pasuria nacionale), në kuptim të këtij ligji dhe marrëveshjes së ratifikuar ndërkombëtare.

42. “Send i nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga sfera e kulturës” është sendi i cili:

- nga territori i Republikës së Maqedonisë është nxjerrë në kundërshtim me këtë ligj dhe marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare ose nuk është kthyer deri në skadimin e afatit të caktuar për nxjerrje jashtë vendit nga nen 96 paragrafi (5) të këtij ligji;

(\*) Me këtë ligj bëhet harmonizimi me Direktivën 2014/60/B/E të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit nga 15 maj 2014 për kthimin e sendeve nga sfera e kulturës të marra në mënyrë të paligjshme nga territori i vendit anëtar dhe për ndryshimin e Rregullativës (BE) numër 1024/2012 (tekst i përpunuar), CELEX numër 32014L0060

- gjendet në territorin e Republikës së Maqedonisë, kurse nga territori i shtetit tjetër është nxjerrë në mënyrë të paligjshme.

43. “Kthimi i sendeve të nxjerra në mënyrë të paligjshme nga sfera e kulturës” është kthim fizik i sendeve nga sfera e kulturës në territorin e shtetit nga i cili janë nxjerrë në mënyrë të paligjshme”.

##### Neni 2

Neni 32-a ndryshohet si vijon:

“Pasuri nacionale në kuptim të këtij ligji, janë të mira, përkatesisht sende nga sfera e kulturës të cilat bëjnë pjesë në ndonjërin nga llojet e trashëgimisë kulturore të tundshme nga nenet 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dhe 23 të këtij ligji, nëse:

1. janë shpallur si trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë ose për trashëgimi kulturore të rëndësishme;

2. janë regjistruar në librin e inventarit si pjesë e përbledhjes publike (koleksionit) me të cilin menaxhon institucioni publik i muzeut, i bibliotekës ose i kinotekës ose Arkivi;

3. paraqesin pjesë të pajisjes së objekteve fetare të mbrojtura ose përbledhje sakrale të mbrojtur të bashkësisë fetare të caktuar;

4. përcaktohet se kanë vlerë arkeologjike, historike, artistike ose vlerë tjetër kulturore ose shkencore për Republikën e Maqedonisë dhe mbrojtja e të cilëve është vendosur në pajtim me nenin 42-a të këtij ligji, me aktvendim për përcaktimin e pasurisë nacionale, për shkak se janë:

- vepër e artistit, disenjatorit ose krijuesit i cili është i rëndësishëm për sferë të caktuar të kulturës në Republikën e Maqedonisë;

- prodhim i kreativitetit vendas, përkatesisht njohurisë;

- karakteristike nga aspekti i trashëgimisë kulturore nacionale;

- të lidhura me personalitet, dukuri ose ndodhi të rëndësishme për historinë nacionale të Republikës së Maqedonisë;

- të lidhura me monument, tërësi monumentale, zonë kulturore ose mjedis tjetër kulturor i rëndësishëm ose të mira folklorike ose

- të rralla, të tresskuara ose do të bëhen të rralla në territorin e Republikës së Maqedonisë.”

##### Neni 3

Në nenin 42-a në paragrafin (1) fjalët: “32-a paragrafi (2) pika 4 e këtij ligji, për antikitete dhe sende të tjera të koleksioneve” zëvendësohen me fjalët: “32-a pika 4 e këtij ligji për të mira, përkatesisht sende të tjera të koleksioneve”.

Në alinenë 2 fjala “dërguara” zëvendësohet me fjalën “nxjerra”, kurse fjalët: “restitucion, përkatesish” shlyhen.

##### Neni 4

Në nenin 97 paragrafi (3) në pikën 2 fjalët: “të kërkesës së restitucionit” zëvendësohen me fjalët: “për të cilin është ngritur procedurë për kthim”.

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Antikite, të mira, përkatësishet sende nga neni 32-a pika 4 të këtij ligji dhe sende tjera artistike dhe sende të tjera të koleksioneve që nuk kanë status të të mirave të mbrojtura sipas dispozitave të këtij ligji, eksporti i të cilave nuk është nën regjim të eksportit të lirë në kuptim të rregullave për punë tregtare- të jashtme, mund të eksportohen në bazë të certifikatës që e lëshon Drejtoria, me mendim të marrë paraprakisht nga institucioni publik kompetent për mbrojtje."

#### Neni 5

Titulli i nenit 100 dhe neni 100 ndryshohen si vijojnë:

"Kthimi i sendeve të nxjerra në mënyrë të paligjshme nga sfera e kulturës

#### Neni 100

(1) Në procedurë dhe në kushte të përcaktuara me këtë ligj dhe marrëveshjet ndërkombe të ratifikuar mund të kërkohet kthim i sendit nga sfera e kulturës i cili është nxjerrë në mënyrë të paligjshme:

- nga territori i Republikës së Maqedonisë, kurse ndodhet në territorin e shtetit tjetër;

- nga territori i shtetit tjetër, nëse ndodhet në territorin e Republikës së Maqedonisë.

(2) Kthim të sendit nga sfera e kulturës mund të kërkohë shteti nga territori i të cilit sendi është nxjerrë në mënyrë të paligjshme (në tekstin e mëtejmë: shteti kërkues).

(3) Kthim i sendit nga sfera e kulturës mund të kërkohet nga shteti në territorin e të cilit gjendet sendi i nxjerrë në mënyrë të paligjshme (në tekstin e mëtejmë: shtet nga i cili kërkohet).

#### Neni 6

Titulli i nenit 100-a dhe neni 100-a ndryshohen si vijojnë:

"Organ qendror për koordinimin e kthimit të sendeve të nxjerra në mënyrë të paligjshme nga sfera e kulturës

#### Neni 100-a

(1) Ministria e Kulturës caktohet si organ qendror për koordinimin e kthimit të sendeve nga sfera e kulturës që janë nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territoret e shteteve tjera, kurse ndodhen në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe për sende nga sfera e kulturës që janë nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territori i Republikës së Maqedonisë, kurse ndodhen në territorin e shtetit tjetër.

(2) Në procedurat për kthimin e sendeve nga sfera e kulturës që janë nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territoret e shteteve tjera, kurse ndodhen në territorin e Republikës së Maqedonisë, Ministria e Kulturës është e detyruar:

1. të bashkëpunojë me organet qendrore kompetente për koordinimin e kthimit të sendeve nga sfera e kulturës që janë nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territoret e shteteve tjera (në tekstin e mëtejmë: organi qendror për koordinim);

2. me kërkesë të shtetit kërkues, i cili Republikës së Maqedonisë i ka dorëzuar kërkesë për kthimin e sendin nga sfera e kulturës i cili në mënyrë të paligjshme është nxjerrë nga territori i tij, ndërmerr aktivitete për gjetjen e sendit dhe për përcaktimin e identitetit të personit që e posedon sendin e kërkuar nga sfera e kulturës. Ministria e Kulturës, do të veprojë pas kërkesës së shtetit kërkues, nëse kërkesa i përmban të gjitha të dhënat e nevojshme për përcaktimin e vendit të saktë ose të supozuar në të cilin ndodhet sendi nga sfera e kulturës për të cilin kërkohet kthim;

3. t'i njoftojë organet qendrore për koordinim të shteteve tjera se në territorin e Republikës së Maqedonisë është gjetur send nga sfera e kulturës për të cilin ekziston dyshim i bazuar se është nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territori i shtetit tjetër;

4. t'u mundësojë organeve kompetente të shtetit kërkues në afat prej gjashtë muajsh nga dita e dorëzimit të njoftimit nga pika 3 e këtij paragrafi të kontrollojnë nëse sendi për të cilin bëhet fjalë është send nga sfera e kulturës. Nëse kontrolli nuk kryhet në afat prej gjashtë muajsh, dispozitat nga pikat 5 dhe 6 të këtij paragrafi nuk zbatohen;

5. t'i ndërmarrë masat e nevojshme për mbrojtjen fizike të sendit të kërkuar nga sfera e kulturës në bashkëpunim me shtetin kërkues;

6. të ndërmarrë masa për parandalimin e veprimeve të cilat e pamundësojnë procedurën për kthim të sendit të kërkuar nga sfera e kulturës;

7. ndërmjetëson midis shtetit kërkues dhe personit i cili e posedon sendin nga sfera e kulturës, duke përfshirë edhe ndërmjetësimin gjatë lehtësimit të zbatimit të procedurës së arbitrazhit në pajtim me legislacionin e Republikës së Maqedonisë, nëse shteti kërkues dhe personi që e posedon sendin nga sfera e kulturës jepin miratim formal për ndërmjetësim të tillë;

8. menjëherë pas pranimit të kërkësës nga pika 2 e këtij paragrafi, përkatësish pas pranimit të njoftimit se është filluar procedurë për kthimin e sendit të nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga sfera e kulturës, i njofton organet qendrore për koordinim të shteteve të tjera se në Republikën e Maqedonisë ka filluar procedura për kthimin e sendit nga sfera e kulturës i cili është nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territori i shtetit tjetër.

(3) Në procedurat për kthimin e sendeve nga sfera e kulturës që janë nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territori i Republikës së Maqedonisë, kurse ndodhen në territorin e shtetit tjetër, si dhe për restitucion të trashëgimisë kulturore të shpërndarë jashtë vendit sipas bazave të tjera, Ministria e Kulturës:

1. ndërmerr aktivitete për kompletimin e të dhënavë dhe dokumentacionit për sendet e nxjerra në mënyrë të paligjshme nga sfera e kulturës dhe trashëgiminë kulturore të shpërndarë jashtë vendit mbi baza të tjera, që mund të janë lëndë e kthimit, përkatësish restitucionit;

2. formon dosje për sendet e nxjerra në mënyrë të paligjshme nga sfera e kulturës dhe të mirat tjera që janë pjesë nga trashëgimia kulturore e shpërndarë jashtë vendit;

3. bashkëpunon me organet tjera shtetërore në Republikës së Maqedonisë kompetente për parashtrimin e kërkave të restitucionit ose kërkësë për kthimin e sendeve të nxjerra në mënyrë të paligjshme nga sfera e kulturës, përkatësish padi për gjykatat kompetente të shteteve tjera;

4. realizon bashkëpunim me organet qendrore për koordinimin në shtete tjera, posaçërisht në aspekt të kryerjes së kontrollit dhe marrjes së masave të nevojshme për mbrojtje fizike të sendit të kërkuar, kur ato veprojnë në përpunje me dispozitat e paragrafit (2) pikat 4 dhe 5 të këtij neni;

5. ndërmerr veprime të tjera si organ qendror për koordinimin e kthimit të sendeve të nxjerra në mënyrë të paligjshme nga sfera e kulturës dhe restitucionin e trashëgimisë kulturore të shpërndarë në baza të tjera, në pajtim me këtë ligj dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara.

(4) Gjatë bashkëpunimit me organet qendrore për koordinimin të shteteve tjera, Ministria e Kulturës nëpërmjet bazave elektronike të arritshme të dhënave për sendet e nxjerra në mënyrë të paligjshme nga sfera e kulturës shkëmbën informata në formë elektronike, në pajtim me dispozitat nga sfera e mbrojtjes së dhënave personale.”.

#### Neni 7

Titulli i nenit 100-b dhe neni 100-b ndryshohen si vijojnë:

“Mënyra e ngritjes së procedurës

#### Neni 100-b

(1) Procedura për kthimin e sendit nga sfera e kulturës i cili është nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territori i shtetit tjetër, kurse gjendet në territorin e Republikës së Maqedonisë ngritet drejtpërdrejt me padi para gjykatës kompetetë në Republikën e Maqedonisë.

(2) Në shtojcë të padisë nga paragrafi (1) i këtij neni, dorëzohet:

(a) dokument në të cilin janë dhënë përshkrim i detajuar dhe të dhëna për identifikim të sendit nga sfera e kulturës, në bazë të së cilës vërtetohet se bëhet fjalë për sendi nga sfera e kulturës i cili ka status të pasurisë nacionale sipas dispozitave të shtetit kërkues;

(b) vërtetim nga organi kompetent i shtetit kërkues se sendi nga sfera e kulturës është nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territori i tij dhe

(v) dëshmi se padia është parashtruar në afatin nga neni 100-g të këtij ligji.

(3) Procedurën për kthimin e sendit nga sfera e kulturës i cili është nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territori i Republikës së Maqedonisë, kurse gjendet në territorin e shtetit tjetër e ngre Prokuroria Shtetërore e Republikës së Maqedonisë drejtpërdrejt me padi para gjykatës kompetetë të shtetit në territorin e të cilit gjendet sendi i tillë nga sfera e kulturës.

(4) Ministri i Kulturës miraton vendim për ngritjen e procedurës për kthimin e sendit nga sfera e kulturës që është nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territori i Republikës së Maqedonisë dhe së bashku me dokumentacionin e plotë (dosje) nga paragrafi (2) i këtij neni e dorëzon te Prokuroria Shtetërore e Republikës së Maqedonisë. Vërtetimin se sendi është nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territori i Republikës së Maqedonisë, i cili është pjesë e dokumentacionit (dosja) për sendin, e lëshon Drejtoria për Mbrotjen e Trashëgimisë Kulturore.

(5) Padia nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni parashtrohet kundër personit që e posedon fizikisht sendin e kërkuar nga sfera e kulturës për nevojat e veta (në tekstin e mëtejmë: posedues) ose në mungesë të tij, kundër personit i cili fizikisht e posedon sendin e tillë për persona të tretë (në tekstin e mëtejmë: posedues tjetër).

(6) Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni, për sendet nga sfera e kulturës që janë nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territori i Republikës së Maqedonisë dhe për të mirat që janë pjesë e trashëgimisë kulturore të shpërndarë jashtë vendit në baza të tjera, kurse gjenden në territorin e shtetit me të cilin Republika e Maqedonisë ka lidhur marrëveshje bilaterale për restitucion ose kur ajo është paraparë me marrëveshje tjetër ndërkombëtare të ratifikuar, përkatesisht kthim mund të ngritet edhe në rrugë diplomatike përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme.

(7) Në rastet nga paragrafi (6) i këtij neni, në shtojcë të kërkesës për ngritje të procedurës për restitucion, përkatesisht kthim dorëzohet edhe dokumentacioni nga paragrafi (2) i këtij neni.”.

#### Neni 8

Titulli i nenit 100-v dhe neni 100-v ndryshohen si vijojnë:

“Kufizimi për ngritje të procedurës

#### Neni 100-v

(1) Kthimi i sendit nga sfera e kulturës që është nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territori i Republikës së Maqedonisë në shtetin-anëtar të Bashkimit Evropian dhe nga territori i Republikës së Maqedonisë, mund të kërkohet vetëm për sendin nga sfera e kulturës që është nxjerrë në mënyrë të paligjshme me ose pas 1 janarit të vitit 1993.

(2) Procedura për kthimin e sendit nga sfera e kulturës që është nxjerrë në mënyrë të paligjshme nuk mundet të ngritet nëse nxjerra e sendit nga sfera e kulturës nga territori i shtetit kërkues nuk është më e paligjshme në kohën kur është kërkuar kthimi i sendit.”.

#### Neni 9

Pas nenit 100-v shtohen tre tituj të rinx dhe tri nene të reja 100-g, 100-d dhe 100-gj, si vijojnë:

”Afatet për ngritje të procedurës

#### Neni 100-g

(1) Procedura për kthimin e sendit nga sfera e kulturës që është nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territori i Republikës së Maqedonisë, ndërsa gjendet në territorin e shtetit tjetër dhe për sendin nga sfera e kulturës që është nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga territori i shtetit tjetër, ndërsa gjendet në territorin e Republikës së Maqedonisë, mund të ngritet në afat prej tre vjetëve konsideruar nga dita kur organi qendror kompetent për koordinim i shtetit kërkues ka mësuar për vendin ku gjendet sendi nga sfera e kulturës dhe për identitetin e personit që e posedon sendin, ndërsa më së voni në afat prej 30 vitesh duke llogaritur nga dita e nxjerrjes në mënyrë të paligjshme nga territori i shtetit tjetër, përkatesisht në rast kur Republika e Maqedonisë ka lidhur

marrëveshje bilaterale për restitucion ose kur ajo është paraparë me marrëveshje tjeter të ratifikuar ndërkombëtarish më së voni në afat prej 50 vitesh duke llogaritur nga dita e nxjerrjes në mënyrë të paligjshme nga territori i shtetit tjeter.

(2) Në rast kur sendet janë pjesë nga përbledhjet publike dhe pjesë nga pajisjet e objekteve fetare të mbrojtura ose përbledhje sakrale të mbrojtura të komuniteteve të caktuara fetare në shtetet ku ata janë sende në procedura të veçanta për mbrojtje sipas legjisacionit nacional, procedura për kthim mund të ngritet në afat prej 75 vitesh, veçanërisht në shtetet ku procedurat nuk i nënshtron afatit kohor ose me marrëveshje bilaterale është përcaktuar afati më i gjatë se 75 vjet.

#### Kompensim i drejtë

##### Neni 100-d

(1) Në procedurën për kthimin e sendit nga sfera e kulturës që në mënyrë të paligjshme është nxjerrë nga territori i shtetit tjeter, ndërsa gjendet në territorin e Republikës së Maqedonisë vendos dhe për kompensimin në para për personin që e posedon sendin e kërkuar, nëse personi dëshmon se gjatë marrjes së sendit veproi me kujdes dhe vëmendje të detyruar.

(2) Për të përcaktuar nëse personi që e posedon sendin e kërkuar veproi me kujdes dhe vëmendje të detyruar, ndërsa merren parasysh të gjitha rrëthanat e marrjes së sendit nga sfera e kulturës, ndërsa veçanërisht dokumentacioni për prejardhjen e sendit, lejet për eksport që kërkohen në pajtim me legjisacionin e shtetit kërkues, çmimi i paguar për sendin, shkalla e konsultimit në regjistrat qasës për sendet e vjedhura nga sfera e kulturës dhe informacione tjera përkatëse të cilat në mënyrë të arsyeshme mund t'i marrë, si dhe nëse personi ka ndërmarrë aktivitetet që personi i arsyeshëm do t'i ndërmerrte nën rrëthana tjera.

(3) Në rast të dhurimit ose trashëgimisë, poseduesi nuk do të jetë në gjendje më të mirë nga personi që e ka fituar lëndën e kërkuar nëpërmjet dhurimit ose trashëgimisë.

(4) Kompensimi nga paragrafi (1) i këtij nenit është në barrë të shtetit kërkues.

(5) Kompensimi nga paragrafi (1) i këtij nenit, deponohet në gjykatë në Republikën e Maqedonisë dhe ky kompensim do t'i paguhet personit nga paragrafi 1 i këtij nenit në procedurën kur nga organi qendror kompetent për koordinim të shtetit kërkues gjykata do të marrë njoftim se sendi nga sfera e kulturës i është dorëzuar shtetit kërkues.

(6) Personi nga paragrafi (1) i këtij nenit, në procedurën për kthimin e sendit nga sfera e kulturës që në mënyrë të paligjshme është nxjerrë nga territori i shtetit tjeter, ndërsa gjendet në territorin e Republikës së Maqedonisë është i detyruar sendin nga sfera e kulturës ta dorëzojë në afat prej tri ditëve nga dita e deponimit të shumës për kompensim nga paragrafi (1) i këtij nenit.

(7) Shpenzimet e bëra për zbatimin e aktgjykimit për kthimin e sendit nga sfera e kulturës që në mënyrë të paligjshme është nxjerrë nga shteti kërkues dhe shpenzimet për masat nga nenit 100-a paragrafi (2) pika 5 të këtij ligji janë në barrë të shtetit kërkues.

#### Dispozitat e veçanta

##### Neni 100-gj

(1) E drejta e pronësise së sendit nga sfera e kulturës me kthimin e tij në Republikën e Maqedonisë rregullohet në pajtim me rregullat për pronësi dhe të drejtat tjera reale.

(2) Procedurat për kthim të sendit nga sfera e kulturës që në mënyrë të paligjshme janë nxjerrë nga territori i shtetit tjeter, ndërsa gjenden në territorin e Republikës së Maqedonisë sipas dispozitave të këtij ligji nuk ndikojnë mbi procedurat qytetare ose kundërvajtëse që mund të iniciohen nga shteti i interesuar ose pronari, përkatësisht poseduesi i sendit të vjedhur dhe/ose të nxjerrë në mënyrë të paligjshme nga sfera e kulturës.”.

##### Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

#### 307.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јануари 2019 година.

Бр. 08-641/1

28 јануари 2019 година

Скопје

Претседател

на Република Македонија,

д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател

на Собранието на Република

Македонија,

м-р **Талат Цафери**, с.р.

#### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

#### Член 1

Во Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија“ број 51/11, 145/15 и 23/16), во членот 3 став (1) во точката 3) зборовите: „ломали од 200 и“ се бришат.

Во точката 10) точката и запирката на krajot od реченицата се заменуваат со сврзникот „и“.

Точката 11) се брише.

Точката 12) станува точка 11).

**Член 2**

По членот 20 се додава нов член 20-а кој гласи:

**„Член 20-а**

Годишната стапка на вкупни трошоци може да биде најмногу пет пати повисока од стапката на законската казнена камата утврдена согласно со Законот за облигационите односи за договорите во кои барем едното лице не е трговец.”.

**Член 3**

Во членот 36 став (1) по точката 16) се додава нова точка 17), која гласи:

„17) склучи договор за потрошувачки кредит спротивно на членот 20-а од овој закон.”.

Точките 17) и 18) стануваат точки 18) и 19).

**Член 4**

Одредбата од членот 2 од овој закон со кој се додава нов член 20-а ќе започне да се применува во рок од 60 дена од денот на влегувањето на сила на овој закон.

**Член 5**

На започнатите постапки за склучување на договори за потрошувачки кредити до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се применуваат одредбите од овој закон.

**Член 6**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I GJ**

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  
PËR MBROJTJEN E KONSUMATOREVE GJATË  
MARRËVESHJEVE PËR KREDI KONSUMATORE**

**Neni 1**

Нë Ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve gjatë marrëveshjeve për kredi konsumatore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 51/11, 145/15 dhe 23/16), нë nenin 3 paragrafi (1) нë pikën 3) fjalët: "më të vogla se 200 dhe" shlyhen.

Нë pikën 10) pikëpresja нë fund тë fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Pika 11) shlyhet.

Pika 12) бëhet пика 11).

**Neni 2**

Pas nenit 20 сhtohet nenit i ri 20-a, si vijon:

**“Neni 20-a**

Shkalla vjetore e shpenzimeve тë përgjithshme mund тë jetë мë сé шумти pesë herë мë е lartë se shkalla e kamatës ndëshkuese e përcaktuar sipas Ligjit për marrëdhënie obliguese për marrëveshjet нë тë cilat сé paku njëri person nuk ёshtë tregtar.”.

**Neni 3**

Нë nenin 36 paragrafi (1) pas pikës 16) сhtohet пика е ре 17), si vijon:

„17) lidh marrëveshje për kredi konsumatore нë kundërshtim me nenin 20-a тë këtij ligji;”.

Pikat 17) dhe 18) бëhet пика 18) dhe 19).

**Neni 4**

Dispozita e nenit 2 тë këtij ligji me тë cilën сhtohet nenit i ri 20-a, do тë fillojë тë zbatohet нë afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes нë fuqi тë këtij ligji.

**Neni 5**

Për procedurat e filluara për lidhjen e marrëveshjeve për kredi konsumatore deri нë ditën e hyrjes нë fuqi тë këtij ligji, do тë zbatohen dispozitat e këtij ligji.

**Neni 6**

Ky ligj hyn нë fuqi нë ditën e tetë nga dita e botimit нë "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**308.**

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јануари 2019 година.

Бр. 08-647/1

28 јануари 2019 година

Скопје

Претседател

на Република Македонија,

д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател

на Собранието на Република

Македонија,

м-р **Талат Цафери**, с.р.

**ЗАКОН**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА**

**Член 1**

Во Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), во член 91 ставот (2) се менува и гласи:

„Како внатрешни организациски единици може да се определат:

- отсек и депо за лекови во поликлиника,
- служба и депо за лекови во здравствен дом,
- одделение со отсеки во центар,

- оддел со одделенија во кои можат да се организираат отсеци и лабораторија во Институтот за јавно здравје на Република Македонија,

- оддел со одделенија во кои можат да се организираат отсеци за вршење на болничка здравствена дејност, отсек за вршење на специјалистичко-консултативна здравствена дејност, лабораторија и болничка аптека во болница и институт,

- оддел со одделенија во кои можат да се организираат отсеци и болничка аптека во универзитетски институт и универзитетска клиника и

- клиника со оддели и болничка аптека во универзитетски клинички центар.“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

,,(3) По исклучок од ставот (2) алинеите 6 и 7 на овој член, во Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје како внатрешни организациони единици може да се определат клиника со оддели и болничка аптека.“.

Ставот (3) станува став (4).

#### Член 2

Во членот 91-а став (2) во алинејата 2 зборот „седум“ се заменува со зборот „пет“.

Алинејата 3 се менува и гласи:

,,- активно да познава еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), активно да познава компјутерски програми за канцелариско работење и да има други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место.“.

Алинеите 4, 5 и 6 се бришат.

Ставовите (5), (6), (7), (8) и (9) се бришат.

#### Член 3

Во членот 104 став (2) во точката 3) по зборот „стоматолошките“ се додаваат зборовите: „или фармацевтските“.

Во точката 4) по зборовите: „работно искуство“ се додаваат зборовите: „во здравствена установа, односно во економијата, финансите, правото или менаџментот или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото осигурување“, а зборовите: „согласно со овој закон“ се бришат.

Во точката 5) точка запирката се заменува со сврзникот „и“.

Во точка 6) во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

,,- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.

Точката 7) се брише.

#### Член 4

Во членот 104-а став (3) зборовите: „во интегриралиот здравствен информатички систем внеле“ се заменуваат со зборовите: „утврдиле или внеле“, а зборовите: „став (3)“ се заменуваат со зборовите: „ставови (3) и (4)“.

#### Член 5

Во членот 105 став (2) во точката 5) по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

,,- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.

Точката 6) се брише.

Во ставот (5) точка 5) по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

,,- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.

Точката 6) се брише.

#### Член 6

Во членот 111 став (1) точката 13) се брише.

Точките 14) и 15) стануваат точки 13) и 14).

#### Член 7

Во член 129 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

,,(2) За здравствен работник со високо образование од областа на стоматологијата, на негово барање, во најмалку 60% од времето на важноста на лиценцата за работа може да се смета времето на работа во стоматолошка здравствена заштита.“.

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

#### Член 8

Во член 141 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

,,(2) Здравствените работници со високо образование од областа на медицината можат да специјализираат ако, покрај условите од ставот (1) на овој член, имаат и најмалку шест месеци работа согласно стекнатата лиценца за работа во примарна здравствена заштита во здравствен дом, според програма на Министерството за здравство.“.

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

#### Член 9

Во член 155-б ставот (3) се менува и гласи:

,„Вработените од категоријата А треба активно да познаваат еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), активно да познаваат компјутерски програми за канцелариско работење и да имаат други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место.“.

Ставот (5) се брише.

#### Член 10

Во член 155-в ставот (3) се менува и гласи:

,„Вработените од категоријата Б треба активно да познаваат еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), активно да познаваат компјутерски програми за канцелариско работење и да имаат други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место.“.

**Член 11**

Во член 155-т ставот (3) се менува и гласи:

„Вработените од категоријата Д треба активно да познаваат еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), активно да познаваат компјутерски програми за канцелариско работење и да имаат други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место.“.

**Член 12**

Во член 164 ставот (2) се менува и гласи:

„Здравствен работник со високо образование од областа на медицината, стоматологијата или фармацијата со лиценца за работа кој врши здравствена дејност во приватна здравствена установа може да биде преземен во јавна здравствена установа доколку потребата за континуирано вршење на дејноста на јавната здравствена установа претходно ја утврди Министерството за здравство и ако за тоа се согласни здравствениот работник, директорот на јавната здравствена установа во која треба да биде преземен, Министерството за здравство и Фондот.“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Здравствените работници со средно, виши и високо стручно образование или со 180 ЕКТС од областа на медицината и стоматологијата, кои со преземање од јавните здравствени установи биле вработени во приватните здравствени установи основани врз основа на закуп на простор и опрема на делови од јавните здравствени установи согласно со Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/10, 44/11 и 53/11), на кои им престанал работниот однос во тие установи поради престанок со работа на установите или по престанок на правото на закуп поради смрт или поради остварување право на пензија на здравствениот работник на кого му биле издадени под закуп просторот и опремата и со кого на денот на настапувањето на смртта или остварувањето на правото на пензија биле распоредени на работно место како дел од тимот, а не исполнуваат услови за остварување право на старосна пензија, се вработуваат во јавната здравствена установа од која биле преземени, односно во друга јавна здравствена установа каде што има потреба од овој вид на здравствени работници, доколку во јавната здравствена установа од која биле преземени нема слободно работно место.“.

Во ставот (5) зборовите: „во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон“ се бришат.

Во ставот (6) бројот „60“ се заменува со бројот „30“, а зборовите: „во која работеле“ се заменуваат со зборовите: „од која бил преземен“.

**Член 13**

Во членот 164-б став (1) алинејата 2 се менува и гласи:

„- активно да познава еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), активно да познава компјутер-

ски програми за канцелариско работење и да има други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место.“.

Ставовите (4) и (5) се бришат.

**Член 14**

Во членот 186 став (1) точката 29) се менува и гласи:

„внесување или утврдување на неточни и/или неверодостојни податоци за резултатите од работењето согласно со членот 219 ставови (3) и (4) од овој закон од здравствениот работник или од раководителот на внатрешната организациона единица.“.

**Член 15**

Во член 219 ставот (4) се менува и гласи:

„Податоците од работењето на здравствениот работник се внесуваат во интегрираниот здравствен информатички систем согласно со прописите за евидентиците од областа на здравството и за точноста и веродостојноста на внесувањето на податоците одговора здравствениот работник.“.

Ставовите (5) и (6) се бришат.

Ставот (7) станува став (5).

Ставовите (8) и (9) се бришат.

**Член 16**

Во член 223 ставот (3) се брише.

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (3), (4) и (5).

**Член 17**

Во член 226-б ставот (8) се брише.

Ставот (9) станува став (8).

**Член 18**

Во член 248-а ставот (4) се брише.

Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: „На секретарот му се исплаќа месечен надоместок во висина од 30% од просечната плата по работник во Република Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени за претходната година.“ се бришат.

Ставот (6) се брише.

**Член 19**

Во член 249-т став (1) во точката 4. по зборот „здравството“ запирката се брише.

Во точка 5. во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“ и се додава нова алинеја 6, која гласи:

„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.

Точката 6. се брише.

**Член 20**

Во членот 313-а став (4) точките 22), 23) и 24) се бришат.

Точките 25) и 26) стануваат точки 22) и 23).

Во став (6) точката 13) се брише.

Во ставот (8) бројот „15“ се заменува со бројот „14“.

**Член 21**

Директорите на јавните здравствени установи кои се именувани до денот на влегувањето во сила на овој закон се должни да го исполнат условот за познавање странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на именувањето.

На директорите кои нема да го исполнат условот за познавање странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член им престанува мандатот.

**Член 22**

Започнатите постапки за одлучување по барањата на здравствените работници со средно, високо или високо стручно образование или со 180 ЕКТС за остварување на правото на вработување во јавната здравствена установа од која биле преземени, односно во друга јавна здравствена установа каде што има потреба од овој вид на здравствени работници доколку во јавната здравствена установа од која биле преземени нема слободно работно место, согласно со Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“) број 43/12, 145/12, 87/13, 164 /13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16) до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со одредбите од овој закон.

**Член 23**

Постојните јавни здравствени установи ќе ја усогласат својата работа со одредбите од овој закон во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

**Член 24**

Започнатите постапки за одобрување за упатување на специјализација на здравствените работници со високо образование од областа на медицината ќе се завршат согласно со Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“) број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16).

**Член 25**

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за здравствената заштита.

**Член 26**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I GJ****PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  
PËR MBROJTJE SHËNDETËSORE****Neni 1**

Нë Ligjin për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 43//12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 37/16), нë nenin 91 paragrafi (2) ndryshohet si вијон:

"Si njësi të brendshme organizative mund të përcaktohen:

- dega dhe depoja për barna në poliklinikë,
- shërbimi dhe depoja për barna në shtëpinë e shëndetit,
- seksione me degë në qendër,

- seksioni me reparte në të cilat mund të organizohen degët dhe laboratori në Institutin për Shëndet Publik të Republikës së Maqedonisë,

- seksioni me reparte në të cilat mund të organizohen degë për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore të spitalit, degë për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore konsultuese - specialistike, laboratori dhe barnatore të spitalit në spital institut,

- seksioni me reparte në të cilat mund të organizohen degë dhe barnatorja e spitalit në institutin universitar dhe klinikën universitare dhe

- klinika me seksione dhe barnatorja e spitalit në qendrën klinike universitare.“.

Pas paragrafit (2) сhtohet paragraf i ri (3), si вијон:

"(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) alinetë 6 dhe 7 të këtij neni, në Institutin Shëndetësor Publik Klinika Universitare për Traumatologji, Sëmundje Ortopedike, Anestesi, Reanimacion dhe Mjekim Intensiv dhe Qendra Urgjente - Shkup si njësi të brendshme organizative mund të përcaktohen klinika me seksione dhe barnatorja e spitalit.“.

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).

**Neni 2**

Нë nenin 91-a paragrafi (2) në alinenë 2 fjala "shtatë" zëvendësohet me fjalen "pesë".

Alineja 3 ndryshohet si вијон:

"-në mënyrë aktive ta njohë njëren nga tri gjuhët më shpesh të shfrytëzuara të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), në mënyrë aktive të njohë programe kompjuterike për punë në zyrë dhe të ketë kompetenca tjera të veçanta të punës të përcaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve të punës për vendin përkatës të punës.“.

Alinetë 4, 5 dhe 6 shlyhen.

Paragrafët (5), (6), (7), (8) dhe (9) shlyhen.

**Neni 3**

Нë nenin 104 paragrafi (2) në pikën 3) pas fjala "stomatologjike" сhtohen fjalët: "ose farmaceutike".

Нë pikën 4) pas fjalëve: "përvjoë pune" сhtohen fjalët: "në institucionin shëndetësor, përkatësisht në ekonomi, financa, drejtësi ose menaxhment ose nga sistemi dhe organizimi i mbrojtjes shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor", ndërsa fjalët: "në pajtim me këtë ligj" shlyhen.

Нë pikën 5) pikëpresja zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Нë pikën 6) нë alinenë 5 lidhëzën "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Pas alinesë 5 сhtohet alineja e re 6, si вијон:

"-APTIS - së paku niveli B2.“.

Pika 7) shlyhet.

**Neni 4**

Нë nenin 104-а нë paragrafin (3) fjalët: "нë sistemin e integruar informatik shëndetësor kanë futur" zëvendësohen me fjalët: "kanë përcaktuar ose kanë futur", ndërsa fjalët: "paragrafi (3)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (3) dhe (4)".

**Neni 5**

Нë nenin 105 paragrafi (2) нë pikën 5) pas alinesë 5 shtohet alineja e re 6, si vijon:

"-APTIS - së paku niveli B2.".

Pika 6) shlyhet.

Нë paragrafin (5) нë pikën 5) pas alinesë 5 shtohet alineja e re 6, si vijon:

"-APTIS - së paku niveli B2.".

Pika 6) shlyhet.

**Neni 6**

Нë nenin 111 нë paragrafin (1) pika 13) shlyhet.

Pikat 14) dhe 15) bëhen pika 13) dhe 14).

**Член 7**

Нë nenin 129 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Për punëtor shëndetësor me arsim të lartë nga sfera e stomatologjisë, me kërkesë të tij, në së paku 60% të kohës së vlefshmërisë së licencës për punë mund të konsiderohet koha e punës në mbrojtjen shëndetësore stomatologjike.".

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).

**Neni 8**

Нë nenin 141 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Punëtorët shëndetësorë me arsim të lartë nga sfera e mjekësisë mund të specializojnë nëse, krahas kushteve nga paragrafi (1) i këtij neni, kanë edhe së paku gjashtë muaj punë në pajtim me licencën e marrë për punë në mbrojtje primare shëndetësore në shtëpinë e shëndetit, sipas programit të Ministrisë së Shëndetësisë.".

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).

**Neni 9**

Нë nenin 155-b paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Të punësuarit nga kategoria A duhet të njohin aktivisht një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), aktivisht të njohin programe kompjuterike për punë në zyrë dhe të ketë kompetenca tjera të veçanta pune të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës për vend pune adekuat".

Parografi (5) shlyhet.

**Neni 10**

Нë nenin 155-v paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Të punësuarit nga kategoria B duhet të njohin aktivisht një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), aktivisht të njohin programe kompjuterike për punë në zyrë dhe të kenë kompetenca tjera të veçanta pune të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës për vend pune adekuat".

**Neni 11**

Нë nenin 155-gj paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Të punësuarit nga kategoria D duhet të njohin aktivisht një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), aktivisht të njohin programe kompjuterike për punë në zyrë dhe të kenë kompetenca tjera të veçanta pune të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës për vend pune adekuat.".

**Neni 12**

Нë nenin 164 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Punëtori shëndetësor me arsim të lartë nga sfera e mjekësisë, stomatologjisë ose farmacisë me licencë për punë i cili kryen veprimtari shëndetësore në institucion shëndetësor privat mund të merret në institucion shëndetësor publik nëse nevojën për kryerje të vazhdueshme të veprimtarisë në institucionin shëndetësor publik paraprakisht e konstaton Ministria e Shëndetësisë dhe nëse për atë pajtohet punëtori shëndetësor, drejtori i institucionit shëndetësor publik në të cilin duhet të merret, Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi.".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Punëtorët shëndetësorë me arsim të mesëm, të lartë dhe sipëror profesional ose me 180 SETK nga sfera e mjekësisë dhe stomatologjisë, të cilët me marje nga institucionet shëndetësore publike kanë qenë të punësuar në institucionet shëndetësore private të themeluara në bazë të qiramarrjes së hapësirës dhe pajisjes të pjesëve nga institucionet shëndetësore publike në pajtim me Ligjin për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/10, 44/11 dhe 53/11), të cilëve u është ndërprerë marrëdhënia e punës në ato institucione për shkak të ndërprijetës së punës së institucioneve ose pas ndërprijetës së të drejtës së qiramarrjes për shkak të vdekjes ose për shkak të realizimit të së drejtës së pensionit të punëtorit shëndetësor të cilit i është lëshuar me qira hapësira dhe pajisja dhe me të cilin në ditën e ndodhjes së vdekjes ose realizimit të së drejtës së pensionit janë sistemuar në vend pune si pjesë e ekipit, ndërsa nuk i përbushin kushte për realizimin e së drejtës së pensionit të pleqërisë, punësohen në institucionin shëndetësor publik nga i cili janë marrë, përkatesisht në institucion tjetër publik ku ka nevojë për këtë lloj të punëtorëve shëndetësorë, nëse në institucionin shëndetësor publik nga i cili janë marrë nuk ka vend të lirë pune.".

Нë paragrafin (5) fjalët: "në afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji" shlyhen.

Нë paragrafin (6) numri "60" zëvendësohet me numrin "30", ndërsa fjalët: "në të cilin kanë punuar" zëvendësohen me fjalët: "nga i cili është marrë".

**Neni 13**

Нë nenin 164-b paragrafi (1) alineja 2 ndryshohet si vijon:

"- të njohë aktivisht një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), aktivisht të njohë programe kompjuterike për

punë në zyrë dhe të ketë kompetenca tjera të veçanta pune të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës pér vend pune adekuat.".

Paragrafët (4) dhe (5) shlyhen.

#### Neni 14

Në nenin 186 paragrafi (1) pika 29) ndryshohet si vijon:

"futja ose përcaktimi i të dhënave të pasakta dhe/ose joautentike pér rezultatet e punës në pajtim me nenin 219 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji nga punëtori shëndetësor ose nga udhëheqësi i njësisë së brendshme organizative.".

#### Neni 15

Në nenin 219 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Të dhënat nga puna e punëtorit shëndetësor futen në sistemin e integruar informatik shëndetësor në pajtim me rregullat pér evidencat nga sfera e shëndetësisë dhe pér saktësinë dhe autenticitetin e futjes së të dhënave përgjigjet punëtori shëndetësor.".

Paragrafët (5) dhe (6) shlyhen.

Paragrafi (7) bëhet paragraf (5).

Paragrafët (8) dhe (9) shlyhen.

#### Neni 16

Në nenin 223 paragrafi (3) shlyhet.

Paragrafët (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (3), (4) dhe (5).

#### Neni 17

Në nenin 226-b paragrafi (8) shlyhet.

Paragrafi (9) bëhet paragraf (8).

#### Neni 18

Në nenin 248-a paragrafi (4) shlyhet.

Në paragrafin (5), i cili bëhet paragraf (4), fjalët: "Sekretarit i paguhet kompensim mujor në lartësi prej 30% të rrogës mesatare pér punëtor në Republikën e Maqedonisë, sipas të dhënave të Entit Shtetëror pér Statistikë të publikuara pér vitin paraprak." shlyhen.

Paragrafi (6) shlyhet.

#### Neni 19

Në nenin 249-gj paragrafi (1) në pikën 4, pas fjalës "shëndetësi" presja shlyhet.

Në pikën 5. në alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose" dhe shtohet alineja e re 6, si vijon:

"-APTIS - së paku niveli B2.".

Pika 6. shlyhet.

#### Neni 20

Në nenin 313-a paragrafi (4) pikat 22), 23) dhe 24) shlyhen.

Pikat 25) dhe 26) bëhen pika 22) dhe 23).

Në paragrafin (6) pika 13) shlyhet.

Në paragrafin (8) numri "15" zëvendësohet me numrin "14".

#### Neni 21

Drejtoret e institucioneve shëndetësore publike të cilët emërohen deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji obligohen ta përbushin kushtin pér njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit.

Drejtoreve që nuk do ta përbushin kushtin pér njohje të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni u pushon mandati.

#### Neni 22

Procedurat e filluara pér vendimmarje pér kërkesat e punëtorëve shëndetësorë me arsim profesional të mesëm, të lartë ose sipëror ose me 180 SETK pér realizimin e të drejtës së punësimit në institucionin shëndetësor publik nga i cili janë marrë, përkatësisht në institucion tjetër shëndetësor publik ku ka nevojë pér këtë lloj të punëtorëve shëndetësorë nëse në institucionin shëndetësor publik nga i cili janë marrë nuk ka vend të lirë pune, në pajtim me Ligjin pér mbrojtje shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 43/12, 145/12, 87/13, 164 /13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 37/16) deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

#### Neni 23

Institucionet shëndetësore publike ekzistuese do ta harmonizojnë punën e tyre me dispozitat e këtij ligji në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 24

Procedurat e filluara pér miratimin e dërgimit në specializim të punëtorëve shëndetësorë me arsim të lartë nga sfera e mjekësisë do të kryhen në pajtim me Ligjin pér mbrojtje shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 43/12, 145/12, 87/13, 164 /13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 37/16).

#### Neni 25

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit pér mbrojtje shëndetësore.

#### Neni 26

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

### 309.

Врз основа на членовите 202 и 222 став (1) и (3) а во врска со членот 145 став (2) и член 146 став (2) од Законот за супервизија на осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018) и член 2 став (3) од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи ("Службен весник на Република Македонија" бр.35/2017), одлучувајќи по барањето на лицето Лолита Младеновска, Скопје за добивање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво БРОЛИНС АД, Скопје, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 27.12.2018 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО  
БРОКЕРСКИ РАБОТИ**

1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво БРОЛИНС АД, Скопје, со седиште на ул. Рајко Жинзифов бр.21/1-116, Скопје, при што како основач се јавува лицето Лолита Младеновска, со адреса на живеење на ул.Методија Шаторов Шарло бр. 21/1-116, Скопје.

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова решение ќе врши исклучиво осигурително брокерски работи.

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова решение е должно да склучи договор за осигурување од професионална одговорност со кој ќе ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на одредбите од договорот за посредување до еден осигурен износ, кој во однос на поединичен случај не смее да биде помал од 250.000 ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со сите осигурени случаи во една година не смее да биде помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), веднаш по уписот во Централниот Регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучување на договорот за осигурување.

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 од ова решение, за вршење на осигурително брокерски работи е должно да вработи најмалку двајца осигурителни брокери, веднаш по уписот во Централниот Регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на работниците во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

5. Уписот во Централниот Регистар на Република Македонија на осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова решение да се изврши по приложен доказ за уплатени парични средства во износ од 50.000 ЕВРА ( педесет илјади евра) во денарска противвредност на име на основачки капитал на Друштвото на сметка кај носител на платен промет во Република Македонија.

6. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова решение е должно до Агенцијата за супервизија на осигурување да достави потпишана и заверена копија од Статутот и останатите акти на осигурително брокерското друштво како и документацијата врз основа на која може да се констатира дека осигурително брокерското друштво е кадровски, технички и организационо оспособено за вршење на работите предвидени со Статутот на Друштвото во рок од 5 (пет) дена од денот на усвојување на истите.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и истото ќе се запише во регистарот на осигурително брокерски друштва што го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. УП 19-1-904  
27 декември 2018 година  
Скопје

Претседател  
на Совет на експерти,  
**Климе Попоски**, с.р.

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**310.**

Врз основа на член 40, ст.2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07), член 9, член 38, став 1 и член 39, став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на педесет и осмата седница одржана на 25.1.2019 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА  
ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ПРИЛЕП**

**I**

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Прилеп е избрана:

1. Милка Спиркоска.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОИ.бр.1/19  
25 јануари 2019 година  
Скопје

Совет на јавните обвинители  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Коле Штерјев**, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**311.**

Врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18) и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП – NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, на ден 24.1.2019 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектропроточната „МХЕ Габровска Река“ со

реф.бр. 103, УП1 бр. 08-88/17 од 26.7.2017 година, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП – NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, се продолжува до 10.9.2019 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-88/17

24 јануари 2019 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

## ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

**312.**

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата оджана на 21 декември 2018 година, донесе

### **ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ**

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014, 156/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 61/2017, 190/2017, 106/2018, 129/2018 и 203/2018), во членот 2, во табелата со поднаслов – ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА, по услугата ДИХ09 Третман на абдоминална рана со терапија со негативен притисок (3 третмани), се додава следната tabela:

Шифра	НАЗИВ НА ПАКЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	Референтна цена
ДИХ10	Дополнителен пакет за НИРЕС процедура	56.900

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-22213/3  
21 декември 2018 година  
Скопје

Претседател  
на Управен одбор,  
**Верица Проковиќ, с.р.**

**313.**

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата оджана на 21 декември 2018 година, донесе

### **ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012, 84/2012, 18/2013, 54/2013, 88/2013, 47/2014, 98/2014, 106/2018 и 203/2018), во членот 2, во табелата со поднаслов БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ, по услугата БА6/7 Церулоплазмин, се додава следната tabela:

Шифра	НАЗИВ НА УСЛУГАТА	Референтна цена
1	2	3
БА6/8	Одредување на преалбумини во серум	300

по услугата БА29 Алерголошки Рида тест, се додава следната tabela:

Шифра	НАЗИВ НА УСЛУГАТА	Референтна цена
1	2	3
БА30	Одредување на амонијак во серум	400

По табелата со поднаслов – ПАТОЛОГИЈА-ОБДУКЦИЈА, по услугата ПА7 - Парцијална обдукција со дисекција и микроскопска анализа на мозочно ткиво, се додава нова табела со поднаслов СУДСКА МЕДИЦИНА:

Шифра	НАЗИВ НА УСЛУГАТА	Референтна цена
1	2	3
СМ1	Судско-медицинска обдукција	32.480
СМ2	Одредување на етил алкохол во биолошки материјал (GC/FID)	2.450
СМ3	Одредување на лекови и други во урина (HPLC/DAD)	10.050
СМ4	Идентификација на супстанци во биолошки примерок со гасен хроматограф	4.400
СМ5	Одредување на лекови и други во крв со VAT метода	8.430
СМ6	Семиквантитативно одредување на лекови и други	1.150

Во табелата со поднаслов ИМУНОЛОГИЈА, МОЛЕКУЛСКА МЕДИЦИНА (ЦИМГИ), по услугата МОЛ427 - Активација на дарител со дарување на матични клетки, се додава следната табела:

Шифра	НАЗИВ НА УСЛУГАТА	Референтна цена
1	2	3
МОЛ428	Одредување генетски варијанти во панел до 5 гени со NGS технологија	19.300
МОЛ429	Одредување генетски варијанти во панел од 5 до 12 гени со NGS технологија	25.200
МОЛ430	Одредување генетски варијанти во панел од 12 до 50 гени со NGS технологија	41.000
МОЛ431	Одредување генетски варијанти во панел над 50 гени со NGS технологија	45.000
МОЛ432	Секвенционирање на целосен егзон кај ретки болести со NGS технологија	75.000
МОЛ433	Секвенционирање на целосен геном кај ретки болести со NGS технологија	100.000
МОЛ434	Секвенционирање на гени за миелоидни малигнитети со NGS технологија	55.000

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-22213/4  
21 декември 2018 година  
Скопје

Претседател  
на Управен одбор,  
Верица Проковиќ, с.р.

#### 314.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 декември 2018 година, донесе

#### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ

##### Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 9/2010, 16/2010, 81/2010, 105/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 66/2011, 99/2011, 181/2011, 72/2012, 84/2012, 159/2012, 18/2013, 10/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 106/2018, 203/2018 и 206/2018), во членот 2 во табелата, кај услугата со ДСГ код Н01В – „Процедури на панкреас, црн дроб и шант без катастрофални КК“, во колоната 4 бројот „157.550“ се заменува со бројот „169.500“.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-22213/5  
21 декември 2018 година  
Скопје

Претседател  
на Управен одбор.  
Верица Проковиќ, с.р.

#### 315.

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 10 од 17 јануари 2019 година е забележана техничка грешка, поради што се врши следната

#### ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

Во членот 1 со кој се менува членот 18 на Правилникот, во ставот 1 наместо зборот „миоелектронски“ треба да стои „мехатронички“.

Во членот 2, во табелата кај шифрата 1611, наместо зборот „миоелектронски“ треба да стои „мехатронички“.

Во членот 3, во табелата кај шифрата 1611, наместо „миоелектронски“ треба да стои „мехатронички“.

Од Фондот за здравствено осигурување на Македонија



Службен весник  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламирање: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019020